

III

МАГНЕТОСКОПСКА СНИМКА ОД НЕГАР ЛУТОВСКИ "НАЛЧИК"

Ке изнесам некое секавања од партизанскиот живот во 1942 година, во Битолско и Преспа и посебно во врска со Науме Веслиевски Овчарот од с. Златари. Кон крајот на месец јули 1942 година јас како борец с паѓав во една битолска партизанска група од 6 души која погодуваше над селото "ера Битолско одаде оваа група тргна се искачи на Бигла и се префрли на нејзината западна страна каде се стечна со преспанска партизанска група која се состоеше од 8 борци. Така сите заедно станавме 14 души, от тие денови дојде уште две групи од битола од по тројца борци и така се собравме вкупно 20 души. Негутоа, кога требале одредот да се формира дојде и други раководни лица така се на се на денот на формирањето на одредот на 6 јули 1942 година бе вме 25 души меѓу кои и Мите Гајтан кој служеше како востка помеѓу одредот и раководните лица веројатно што тој ги доведе. От тие 24 борци кои бејме само 17 влеговме во одредот, други останатите сетум лица тројца беа во скружен оперативен штаб, тројца од покраинскиот оперативен штаб и секретарот на околнискиот комитет Битола Стив. Вкупно 24 значи со Мите Гајтан 25. При формирањето на одредот покрај другото бејме избран штаб на одредот во кој за командант бејме одреден Горе Велковски "Косте" од Прилеп, Наум Веслиевски за негов заменик овчарот од с. Златари, за политички комисар Јосиф Јосифовски "Свето" от" од Гевгелија, за негов заменик Илија Спировски/Панде / од село Избигта, за комисар за снабдување Пецо Бозичовски од Битола, за негов заменик Ламбе Божиновски "Јане" од Битола. Наедно беа определени тројца десетари за трите непотполни десетини на одредот и тоа: Крсте Соколовски/Јордан пишерката/ од Златари, Илија Игевски/Цветан/ од Прилеп и Виктор Нешулам/Бустрик/ од Битола. Кога се стечнаше со преспанска партизанска група ми се виде чудно дека четвртица од борците беа во бугарски униформи на бугарски војници а тоа беја тројца златарци и еден кривенец кој биле дојдени на отсуство од војската, тие дезертирале од неа станале партизани тоа беја значи Наум Веслиевски Овчарот, Крсте Секуловски/Пишерката" Славе Илиевски "Стево" од Кривени и зајгнатиот Мите Трајчевски/Старејко или Васил како го викавме едно време од с. Златари. За овчарот можам да кажам дека како појаза како фигура им бејше карактеристичен бејше физички доста здрав, и некако многу се интересирале за низа работи, така например во една торба носеше карти -скици и се учеше по нима да ги упоредува на теренот и да се снаогат на местото каде се паѓаме и на други подалечни места, исто така имаше еден речник со интернационални зборови и секој ден учеше по неколку од тие зборови, така да беје заинтересиран да научи што повеќе, исто во кумандувањето се интересирале околу склонување и расклонување на оружјето, употребувалата негова околу тактичките вешти за вештаче на нападачка одбрана и слично. Од формирањето на одредот до Илинден времето го поминувме во неколку логори на Бигла. Така некое време бејме во еден логор наблизу под станицата месноста како го викаат, па бејме во една месност Точниколена над Сопотско, после отидовме во еден логор на буковата шума на врвот Голем камен, овде во овој логор го издадовме првиот шумски весник, го работеше така на еден модар паклапир. Лепешките напишани чланци, си с помнушам дека командантот на одредот Косте пишуваше за Сталиновското движење во Совјетскиот сојуз. Илија Спировски пишуваше за Дамета Груев, јас пишувам здото станав партизан-шаданец, имаше и други членци кои сум ги изумил веќе. Ние ги лепешките имаше со квас од лебот направен на паклапирот и го закачуваше на едно стебло каде сите борци имаша можност да го читаат. Се зборуваше тогаш дека ќе се вши размена на шумски весници помеѓу сите партизански одреди негутоа до вакво нешто недојде веројатно поради недоволите врски помеѓу самите одреди. Таку во овој логор дојде наредба да се отпочни со акции и новата таква акција бејме Илинденскиот метимик во селото Смилево каде рано на 2 август во шутрите во селото поставивме стражи

Ро Влеговиие во него разделеби во групи и подгрупи со цел да го заплените иметот на селската општина, кога је заплените го изведени на срет село мегутога кога дојде редот да се праша населението каков е тој некои од постаратите го бранејќи се да не им го изгорат бугарските фашисти селото по името повлекување, така штабот на одредот услучи да го остави жив со извесно заплашување и ако имавме од окружниот штаб наредба за ликвидирање го оставаме жив. За време на одржувањето на митингот во село Смилево беше ликвидирана - изгорена општинската архива а некои работи од општината беја запленети и ги понесоме со себе. Во ова време Овчарот го носеше единствениот цумко-митрополит што го имаше одредот и со својот помошник Стево Петров избегаше селото по различни уики сакајќи да покажат како да имаше повеќе машумско оружје, мегутога побитните задачи беја завршени овие двајца друга од негоја долу по селото кај црквата под Смилево и тамо беја поставени во заседа. Беше саинтенено уите пред влегувањето во Смилево дека се очекува да дојде на прослава бугарскиот министер на внатрешни работи Петар Габровски и ите си поставивме за за дача по можност да го заплените, да го одведите со себе а потоа евентуално да го замениете за некои наши раководни лица кои се наоѓат по затворите и логорите. Во селото се задржавме од одране изутријата до шапче до кај 12 сатот, потоа се собравме зедовме храна од населението и се повлековме, накачивме по ридите и се унативме кон сртот на Битла. По нашето заминување по дватрисати стигнале камони со бугарска војска и полиција во потреба по одредот. Се задржале некое време во селото прошетале нешто на околу пукале светум и понекое време на мест овие да дојдат за илјаден Габровски и компанија дошле тамо по неколку дена за да го направат тоа свое тештво, таа свеченост, иаку пред тоа се задржале во Битола каде исто така бил одранек некаков конгрес. Тогаш покрај другите во Смилево дошол командантот на петадиската дивизија од Битола полковникот Иван Чарлинов, а се наоѓеле и некои од учесниците од илинденското востание Македонци кои попосле се одредиле се бугарилнизирале како Анастас Лозанчев од Битола, Гоѓи поп Христов од селото Кустор и други, тие одржале таму еден вид митник, одржале говори, зборувал долго Иван Чарлино в., ги напагал конусите - шумкарите дека ќе ги укинте и обекувал како Егејска Македонија ќе ја заземи Бугарија и овде и таму се бугарски земји и многу работи накажал во тој свој говор. Имале со себе исто и цузика која свирела пред куката на Димета Груев сакајќи да го прикаже како свој човек. Она качувавето на сртот на Битла го преврливме кстиот слеговије надолу кон Преспа и преку однапред закажаните врски се поврзавме со тамошните другари од тие места кој одредот во колона го поведија по назапад преку попето, преку Јазот кај Јанкоец, падето - есен Охрид кое го прерилавме и се накачивме на ограничите на Галичица, така да залогојме над селото Болно близо до селцето Илиин во една закумена месност каде имаше вода за пиње и погодно место за логорување. Во овој логор се задржавме извесно време, тука го издадовме и вториот број на шумскиот весник а како во овој логор отпорано над Гопени така и тука читавме некои книги - литература која што ја имавме некои од другарите ја читавме, останатите слушахме и така културно се воздигнувавме. Овде со храна бевме скабдувани преку партизката организација - партизката келија главно од селото Болно дури порано кога бевме над златари, сопотско другарите кои ја носеја храната нагоре по ридиштата, а ние како патрони ја носеја храната водачот на патроната се скрекуваше со оние другари што ја носеја храната. Мегутога овде над Болно ве сметто не се скрекуваше со лутето што ја носеа храната туку тие на некое бележито дрво со разградета крошка - крупа остава некои време храна во торби преки а ние доаѓавме до тамо и ние ја прибирајме.

Тука се задржавме до средината на месецот септември а после
Илинден во Скопје време Битола од неколку дневни потери
могутоа потерите до кајнас на Галичница не стигна. Веројатно не
им се веруваше дека можеме за една ноќ да изминеме толку долг
пат и да се префрлиме и преку Битола и на Галичница. Поточно да
кажам во прво времено Галичница се задржавме до средината на
август а не до септември и во ова меѓувреме командантот на одре-
дот Косте се поздрави со сите другари и рече: дака заминува кон
Битола со цел да се формира таму нов одред. Тогаш за командант
на одредот беше определен Овчарот а за негов заменик Јордан
Пиперката. Кон средината на август дојд порака да се префрлиме
пак на Битола со цел да се изврши нова акција. Стигнашме во
реонот на врвот Голем Камен над селото Сопотско, тука одново
се сретнашме со Стив кој од Битола доведе двајца нови бодли.
И беше скроен план да се изврши ноќе напад на фашистичките
објекти во селото Кажани на падето помеѓу Битола и Есен. Во ова
село имаше полициски подучасток имаше пограничен воен пост
богат со складиште и централна селска општина. Пред извршувањето
на овај напад Стив ни донесе еден план скрикан на книга многу
подробно изработен за објектите кои требаше да ги нападнеме во
село Кажани. Тука стоеше како изгледа зградата на полицејскиот
подучасток, беја нацртани шатори во кои живееле војска и тоа што
се знаеше конку лица во кои шатирите во која одаја на участокот.
Каде се поставени нивните стражари, кој прозорец има телена
мрежа па неможе да се уфри бомба, а кој нема каде може да се
убри и други подности. Подоцна разбравме дека овој план
го изработил учителот Борис Стрезовски од Дебарско кој учителству-
ваше во селото Гавато и е меткал таму низ бугарските фашисти.
Гавато кој не го сметале за свој илегитимател магутоа кога откриле
дека е тоа негово дело како и за другата негова комунистичка
дејност бил осуден на смрт и погумен. Одејки можно време кон
Кажани минавме покрај селото Доленици и тука ни наредија плачки
те што ни веја повеќе во рапидите и во торбите да ги оставиме во
една колиба во едно лозје, со цел во истите можиме што повеќе
спрема да натовариме од складиштето во Кажани до конку биде
успешна акцијата. Времето беше врнежливо имаше кал и такатенка
се патуваше. Под селото Кажани се скркава групите од близките
села кои исто така биле замешани како охабизијани во акцијата
некои од нив предходно ги сечеле телефоните кон Есен и Битола,
други вооружени биле поставени по патот кон Есен и Битола со
цел да попречат евентуално зајакнување на фашистите во Кажани
а тројца другари беја определени како водачи на тие групи
што беја формирани од одредот. Така една група под раководство
на Стив требаше да ја нападне војската во шаторите, друга група
под раководство на Овчарот имаше за задача да ја ликвидира поли-
цијата во подучастокот, а трета група водена од Пеце Божиновски
со која беше и цуконитролезот да је постави кон складиштето
општината така да по потреба попишијата и восјската да неможат
да земаат оттаму мониција оружје, бомби и други потреби. Во
Кажани групата што беше на полицискиот участок имаше за задача
пра да ја започне акцијата, магутоа практично не испадна така
ами купата со Стив која одле кон војската била забележана од
стражарот и оттаму почна пушкањето така што ние уште не стигнали
до зградата на участокот бевме изненадени од тоа пушкање таку
и замислениот план неможеше повеќе да го изведуваме онака како
беше поставен со изненадување. Попосле се забочувале дека фашистите
во Кажани успеселе да насетат дека им се скинат телефонските
штеки така биле поставени во приправност, неизајле се вели неочекувано
вале д ке бидат ти нападнати, но дека нешто некаде ќе има
искаков напад тоа го мислеле.

Така да кога отпочинувањето кај војската полицијата во припариност не дочека со пукаве а иле тогаш наблизавме до участокот што така со пукаве и тоа траеше неколку часа од полнов па до разденуваче. Оваа група кај војската престана со пукавето се повлеке другарите мислејќи дека участокот е ликвидиран до тогаш зашто и заму напаа пукавето едно време. Но кога повторно почнаше со пукаве кај участокот стиз им нареди на другарите повторно да ја нападнат војската за да ја оправоможат да дат помош кај полицијата и најпопсе пред разденуваче беше принуден да се повлечиме зашто седето е на паде и постоеше опасност да им стигне помош ишт Битола и есен а иле беше се на се 19 души и беше опасно висе да се остане денски. По повлекувањето одредот залогсуваше во месноста Рамните над селото Јера и ика се в де дека никој од броците не е загинат никој ранет. Се собравме сите во оваа месност се задржавме еден некој ден и ако време од бугарски потери. Тука одржавме еден состанок еден вид конференција со сите боди каде беше извршена анализа на нападот во Какани. Кога беше речено дека основната задача е извршена имено дека Прилепскиот одред преди неколку дена нападнал и уништил полиција и нивни раководители во селото Плетвар Прилепско и беше присилен од бугарските потери сега иле со овој напад успеен потери да ги повлечиме на оваа стапа а на тој одред да му бите спаснета полубата. Меѓутоса, останатите задачи небеа извршени во акцијата на Какани. а тука требаше некој од раководителите фашисти да биде ликвидира и основно беше складиштето биде исирпено-запленето, така да другарите од селата кои дошли со торбичина да ги товарат се вратиле без товар. Овде после задржувањето една вечер примиштвме дека ни го чема еден од броците еден евреин од Битола. Помисливе да не се изгуби самиот некаде ја претресијме шумичката никакде не го најдовме п примиштвме дека побегнал и повеќе несакавме да останаме на тоа место зашто посеше опасност од провала. Исто така се реши да се нападне општината централна селска во селото Лопатица а на одење да се помине ишт селото Стрежево кај еден постарите луѓе по име Бојче многу им пречел на другарите комунисти во селото во нивните акции и ако негов син бил член на партијата во селото. Но кога излеговме од шумата венерта да ја преминеме Немица кон пат Стреже и Лопатица, тука како расправа другарите како требало да се снабдиме со храна и водич да добиеме по начество тоа патролата примишти некое светкање на месечината и кога се врзахме некакво светкање како од бајонети и шлемови, дека нешто не е во ред, така ни беше наредено покрај една меѓа да омие по наредко по сенките на дрвата, ќупоната да биде порастегната, во случај ако се поплука од некаде и неможе со еден рафал да бидиме примиштвени сите. И точно кога ја префрлувањме реката Шемница одблиску започна пукаве од бугарска заседа која благовремено била наместена и вкопана. Е стрелаше од повеќе видови пешадиско оружје, настапа една гармотевица од пукаве, а одредот како беше во колона неколку боди ја префрлија реката, залегна за некои стени каде огнот од стрелбата не ги фракаше и полегна во реката, трети уште недојдени до реката по ендешите браздите и мешите. Бидејќи беше меѓу оние на челото во колоната се најдов во групата што ја премина реката и се заслони за спипите, тука беше и Стив Илија Спиловски и уште неколку други. Си спомнувам дека стрелбата од цевките на чешчијателското оружје кое се гледаше од каде иди по шаманет, тогаш Илија Рече таман ишт е аргосана цевката од дождовите добив една почишка да си ја свети. И почна по спипата да се накчува со цели да стрела оттаму. Меѓутоса Стив го тргнаа нозе не го остави да пушка велејки му дека тука засолништето не е сигурно и потреба местата да си ги откриваате каде се најдате а тие се на заседа уште од денски

добро искани така да не немощ имате да им направите со пријавство. За останатите другари немамште под кој каде се наоѓа оние што небеа во овие групи, меѓутоа после известно време слушнаме сопственот ја од ракна бомба како се констатира подоцна истата ја брили Бено Болиновски од како би лесно ранет во ногата кога му дожекала раката. Групата во која што се наоѓава во текот на викта го мени првевец што беше спреден бидејќи слабо се почувани шумините таму и сенечки со цел да се вратиме на Битола од каде што скочевме. Така се искачиме до близи сртот до Битола каде почна да се осалувава и беше опасно преку голиот срт да се прфричаме останавме близу во шумата на источната страна. Тука го поминувме целиот ден онака поставени со нозете кон средината а со главите настрана во круг и со оружјето враце, чекавме на бугарските потери во коишку бидеме откочени една се браните. Инаку ни беше забрането да се јавуваме дека сме тука. Овде се разговараше и за самата заседа, како дошло до неа дали случајно сменим лице на меја или намерно беше поставена некој што знаше дека тука ќе минеме, дискусите беа подврзани небеше чиста работата, некој и ако сигурно се сомнева во нешто не сака отворено да кажат можда за да го одржуваат моралот на борците или небеа сигурни. Во нештошто што стана зашто потерите после Кахани рја уште и можеме да се случи да сме удриле на заседа без да е намерно поставена. Наредната ноќ се префрлиме преку Битола и се запативме кон Галичница. На стариот пат каде беше и порано. Во овој пат присуствува и останатите другари кои небеа во групата во која што се наоѓава така на крајот и краиштат се собрани сите борци што учествувавме во нападот на Кажани. Го немоје само она еврејчето што ни се изгуби над селото Лера и уште четворица борци од одредот кои за време на заседата се издвоија и се повлекле кон Битола каде еден од нив бил запленет, затворен и подоцна интерниран а другите влегле во одредот што по тоа беше формиран. Наместо овие пет борци набардо кои крајот на август Светтарот им доведе пет нови борци од ком четворица од село Помочани и еден од с. Грничари. Меѓутоа набарду еден од овие од Помочани го напушти погорот и илегално замина и не се врати повеќе во одредот. Во ова време кајнас во погорот беше доведен и едни војник од италијанската војска, го викаше Ило беше словенец. Не му го знам правото име, беше воздрасен човек доста слабичок се жалеше д ка неможе долго да патува дека учествувал во војните во Абесинија, албанија, така да едно време го испратија некаде ил позадината на споровок, каде поасне бил запленет од страна на бугарите во некоја воденица во анковец и одведен во Битолскиот затвор понатаму што стана со тој човек нема е изнато. Е секавам уште на Битола кога се сретнувме со Преспанската група некако и србтарот и овчарот Гоглиовци ги викавме, имаше една смешка таму неможехме ги разликуваме по името се вртеја двајцата кога ќе викнавме, а до дека се реше единиот да биде Светтарот а другиот да биде Гости Овчарот. И така се нарави таа разлика. Едно време кога запативме вошки кузнает од каде се родија тие дали можи да се создаде од самата нечистотија или преку некој беја донесени главно ги имаше доста зовреме така, овчарот кога фати првпат вошки неможеше да ги поднесува се секавам се соблекуваше до полојна се сончане и переше алпината му прчеја многу некако сакаше да ги очисти ами беше создадени гнили и неможеше да ги очисти. Во овој пат се задржавме фо 11 септември кога по шладне дојде еден другарите од Болно и се интересираме преку штабот на одредот дали знаеме дека бугарската војска врши блокада широко околу шумината. Ние незванично за тоа имамо во ова доброндојде затоа набардо се подготвувме и се дискутираше како да се бара излаза од оваа блокада, така беше одлучено човекот да се задржи за водич бидејќи најавно го познаваше теренот и уште преди да се стапи пред штракот тргнуваше по една патека која беше добро

По пладне дојде еден од другарите од Болно.
и се интересираше ~~и~~ преку Штабот на Одредот Бугарската војска
блокада широко околу планината. Ние не знаеме за тоа нешто но аваа
вест добре ни дојде Затса навреме се подготвиме и се дискутираше
како да се бара излаз од оваа ситуација. Така беше одлучено човекот
да се задржи за водиши билејки наарис го познаваше теренот, и уште
пред да се стени пред иракот тргуваше по една патека која беше
натриена од двете страни со шуми. Така да неможеше да се види од
неа било од каде, а еден од нас водеше влечкаше една шумка за да ги
засипува трагите клините од обувките. Така слетоваше во еден поток
вероватно е тоа болската река одевме кон исток и после извесно
време застанаваше да одмориш на некои лединки, меѓутоа еден од
брците посеке торба со грав па јак види како му отресната торбата
испаѓале зрина така што останале траги па беше одлучено да го
мените правецот наместо по пат да тргнеме низ здравја шуми што им
создаде доста мака. Ноќе беше одевме запираше ие удиравше по очи
со прачките и најпосле наближаваше кон главниот пат што води од
Ресен кон Охрид. Едно време се јави Илија Сирковски и бараше од
штабот волицот да му биде допуштено да се врати во своето село
Болно затој таму ја биселе камбаната да бидат сите дома кој при
претресот ако се најде некој дома ќе му ја изгореле куката..
и фамилијата ќе му биде изгорена и затоа овој човек да влезе во
одредот додека е ноќ. Ќубуто се бараше од Илија да гарантира
дека ќе не изведе на прав пат. И тој тогаш се кафати тоа да го
стори билејки сме се наоѓале во реонот на неговото село Избила
уште каде некогаш како лете волоарче се движел тој и ја позивал
месноста. Така беше вратен за болно а Илија не поведе понатаму и
наближаваше до патот и тогаш бевме осветлени од една силја светли-
на па јегнаваше во шумата и мислеваше дека некој насеги нешто по
шумкашето и дека осветлува со ракети но меѓутоа утврдиваше дека тоа
беше фарови од еден камион, кој тука стоел па замине кон Ресен.
Другарите ценеа дека според тручењето и движењето е празен камионот
па мислеа дека тука растоварил војска затоа беше одлучено да се
мени правецот и веќе таму не ќе има толку војска беше растварен
и ~~и~~ овој камион. Кога наближаваше повтор до џадето залегнаваше
во стрелици и помна ол човек па човек да се зборува да се кепти
како да се прфрииме што да направиме се слушна предлогот на коме-
сарот на одредот сите да тргнеме наеднан како некое ~~и~~ стадо со
трчање да претрчаме ~~и~~ па ако причуваат ја ќе погодат некој или не
меѓутоа командантот овој пат не се согласи со овој предлог и ид
Овчарот рече дека ја зема цврсто командата во свои раце и дека тој
одговора сега не само за својот ~~и~~ живот како секој одговараме,
туку и за животите на сите нас и дека ќе мораме сега неговите ко-
манди да ги извршуваат билејки да нема време повеќе за дискусија
и за одлучување. Така тој нареди еден по еден да се прфрииме со
цел ако некаде да се чука останатите ~~и~~ натака да тој ититат тој
што се прфрила. И до колку дојде до пукотници насила ќе се прфла-
не. Тогаш се крене чевокръшиот беше наредено да оди подведен со
шумката враче да брза меѓутоа да не чука многу со нозете да се
чуе подалеку и да биде откриен од некоја заседа и тогаш барем мене
ми беше доста тешко беш во натпрегнатата состојба ми се тресеа раце-
те очекував што ќе стане со тој прв што се префрлуваше зонто тој
како што се вели мразот го пробиваше. Меѓутоа, кога го префрли пра-
зникот простор од џадето и празниот простор ол овде навлезе од дру-
гата страна во соседната шума не пусна никојо така да и јас се

угаложија тогаш вероватно исто се чувствуваа и останатите другари. Тргна друг, трет, така сите со ред па и јас кога се префрлиав не осетував никаков страз за разлика од она што првот се префрлише ме фате некаква треза. Кога сите се префрливме во пумата од спротивната страна и се пребројавме дека сме тука падна команда да се продолжи во правец на Бигла. Тогаш се јави Стево пред стројот и рече дека јас го познавам овој терен и ќе ја поведе колоната бидејќи теренот муе познат како "ривенец". И ја водеше де во некој патеки, де по некој пуми напреку да се стигне и така ик почнува да се разденува патем. Дојдоме до едно цаде што води од Ресен преку Бигла за Бонита и тоа со ликат некако со ликот го минуваше мислејќи да има и тука некоја заседа но немаше никој и најпосле запогоравме во месноста Пантоа Река Кривенско, Кривенски Јаворец, како што го викаат. Наблизу гледавме имаше сечиште во шумата магута другари немаше воопшто тоа ни се виде некако чудно. Значи изпаѓаше дека им е забрането на луѓето од селата да одат во шумата. Меѓутоа дојде тука Стерјо Илиевски братна борецот Славе Илиевски Стево кој се наоѓаше со нас како дозна како дојде потука немаше познато но го видов разговараше со братасири разговараше и со другите другари и тој тогаш како подоцна сум разбрал од Стево добил писмен налог од Светтарот и од Илија Спировски кој да го однесе некако до Елиндо до Митета Богоевски. И заминиа човекот. Имал задача и да донесе и некаков одговор од таму. Меѓутоа кога се врати нареднист или конаредниот ден ние веќе бевме преместени во Грчириц тој тогаш стигна во новиот логор му било кажано каде ќе се наоѓаме меѓутоа ни донесе лоши вести меѓу другото кажал дека одел само до падето до Јанковец покатака неможел как Болно блокадата траела и разбрал од некои другари дека Бити и Мите на тој ден во таа ирна сабота на 12.септември 1942 година загинале некаде во лојата под селото Болно. Уште кога се избегавме во логорот кај Пандотва Река утрината јас беше одреден за при стражар останатите другари бевме уморени и заспаа веднаш а мене ми нареди командантот како на помлад да бидам стражар и ако во молев да не ме одредува за стражар оти и мене ми се спие да не заспијам на стражарското место тој ми кажа дека такво нешто не смеам да направам и препорачуваше да се бошти да рапете и по снагата со тръе и до колку икек мокам да издржам да го разбудам овој другар што најблиску до мене спие за да ме замени. И во тоа време ми се слушна бучење од некаков мотор. И видов над Бигла ниско леташе еден авион кој доаѓаше од кај Бигослеката страна имав двоглед се засипуваш низ шумите гледав кон него и беше упатен не се разбирајќи од авиони толку незнаев какво е сматравето на нас дали може другарите да ги примете на некој начин или неможе а мислев дека ќе замине на кај Охрид бидејќи натаму се зафати. Меѓутоа, леташе на таа страна и почна да прави некаков круг пак дојде над Бигла и тогаш го разбудив Светтарот му кажав дека авион лета ниску го слушна и тој брчевето го виде меѓутоа и самист не знаеше дали треба нешто да се преизземе па до разбуди командантот Овчарот и уште пред да му каже зошто го разбудува тој веднаш кога го слушка брчевето му беше јасно во што се работи и наеднаш коминдување "во страници" во "страници" и драгарите како што беа заспани се разбудија и ги грабнаа сите џунките. Почнаа да пахат да се ранируваат без да знаат зошто и како и дури после им беше објаснато дека авион налетува и да се засолнат под густите дрија. Тогаш во гледавме авионот почна да ги стеснува круговите и надгледуваше токму над пуштениот логор кој во време се избегавме на граничите на Галичица и тогаш се слушнаа експлозии од бомби кој ги истресе започнаа и митролески рафали да се слунаат баш прашував јас дали се овие рафали од авионот или од пешадијата од озгора.

А другарите ~~их~~ ми објаснуваат дека е можно и едното и другото. Уште на два три пати авионот вртеше и испушташе бомби најпосле кога се растовари се врати во истиот правец кон Битола од каде што бидејќи дојден и новеке не се врати. Немогува пукавето на пензијата продолжуваше и понатаму. Така да кога наближавме до логорот за кој точно знаел каде сенкафа од каде го имале тој податок јас неизвестно се дуѓето што ги имале затворени неможел да издржи па се искакал и кога најпосле стигнале на местото на логорот не нашле ни живи и умрена душа ни отешана. Се изналутиле тие команда-
тиите нивни почнале да заборават дали дошол некој авион ќе го виде-
ле што ли се сторија каде отишоа да не се во некои пештери и почне-
ле по пештерите да бараат меѓутоа на крајот на краиштата неможеле
ништо да најдат бидејќи не се паѓале таму сме имале стрека за еден
ден порано да се истрагуваме од тоа место. И зедоа другарите за сме-
тка на тоа да си прават шеги така да еден другар рече не би сакал
да бидам во хоката на овој што му кажа да бугарите декалогорот
се наобаге таму а сега не е најдод и не му веруваат дека лагорот
е таму па тешко нему сета како не помине. Веста за загинувањето
на Стив и Мите ја примијме многу темко. Всичм многу погодени со тој
меѓутоа другарите од раководството настојуваа да не уверат дека
тоа не е сигурно треба од сигурни извори да се просвери иако тоа
е пропаганда од фашистите не е точна вест, понатаму но најпосле
сите проверуваат дојдоа до исти резултат дека навистина загинале.
Така да на првата вест се секавам дека Илија Спировски рочене сол-
зи а бидејќи беше заменик на политичкиот комисар ~~и~~ секретар на
партиската ќелија ние гледавме на него како на раководител ~~и~~
веруваме дека се загинати овие луѓе, а Мите Еогоевски беше негов ин-
тичен другар уште од деца, а исто така и Стив му беше врсник па се
изгледа како ученици во Битола биле запознати од порано. Со оглед
дека во сва време настана голема провала во Битолско и Преспа и
беше повеќето организирани другари затворени како во првот битол-
ски реон така и во Ресен и горна Преспа со што беше отежната и
самата исхрана и самото одржување на одредот и неговото дејство.
Другарите кои беа од близките села често пати одеа придружени од
други борци ~~и~~ кон своите села каде имаше веќе лоцирани бугарски
војски каде одделенија, каде вод, каде чета по неколку весеци се
задржува во селата, беше воведен строг режим но неможеше дуѓето
да си одат по нивите чи по шумата да ~~и~~ изнесуваат храна така
останавме без врски без снабдување со поранешната организација која
по селата и во Ресен беше веќе разбиена од провалата. Гледав сум
спомнувал сум одел вака со некој од другарите кој одеа да сепо-
ирзуваат еднаш со Овчарот беше во некоја градина во Златари се
најдовме со татко Танко таму разговарајме ни даде некакви пишперки,
домати што имаше во бавчата ги наполнивме торбите раниците и така
се разделивме се оплакуваше од фашистичкиот режим дека има исте-
штокија и фашилите кои имаат борци по ^{после} предите им ги одзеле купо-
ните за снабдување бил тешок животот ~~и~~ имаше некој одење на ка:
Лева ~~ека~~ имал сестра таму Старејко одиде со Свештарот ~~и~~ Стево
натајму со цел некаде да се поврзат и понатаму со организацијата
немогува, неможеше да успее да се поврзат со месниот комитет ~~и~~
Битола се најдуваат на некои пречки тешко беше поврзувањето, тешко
одење, така да и ако донесе ~~и~~ овие другари по некој леб тоа
бргу се трошеше и се постави прашање како ќе се одржиме почивите
да гледуваме да заслабнуваат и како основна храна ни служеа компи-
рите кои ги корневме по нивите по Кривенско по Златарско, некои ре-
коа дека столаните овие коишри ги засадиле намерно да ли се најдат
нам бидејќи биле организирани и симпатизери на движењето. Така
ова траеше подолго време бидејќи од порано кога окружниот опера-
тивниот штаб се паѓале во село одреди во почетоков на Ј.август

началникот на истиот Илие Ефтимов Петров од Крушево ми даде една врска во Чемир Хисар кај Ристо Анцијата на Белички АИ јас ја памтев таа врска и како што рече тој ако се најдеме во тешка состојба да се обидеме да се поврзиме со него и да бараме помош тогаш штабот одреди Јордан Пиперката и јај да се поврзиме со тој човек со цел да преку него се поврзиме и со месниот комитет во Битола. Во втората половина на м.септември заминавме со Јордана успеавме да се поврзиме со Ристо а тој од своја страна да се поврзи со месниот ком.во Битола преку Гога Горгиевски брат на борецот Стерја Горгиевски кој се наоѓаше во нашот одред и му однесе писмо на штабот на средот и тогаш овие во Битола се осигурале дека Стим и Мите се загинати преку тоа писмо макар да имале чуено од порано но неверувале не биле сигурни во тоа. Како што Гога расправа од писмото разбрале дека на одредот му се испрекинати врските дека тешко се одржува и баrale помош материјална од месниот комитет и упатство за понатамошни дејствија. Тогаш месниот ком.одражал состанок и одредиле да дадат извесна помош, така да рекол тој Ристо ми испратиле 20.000 левови и писмен договор и облека за сите борци меѓутоа Ристо откажал да ги земе вршеле претрес на дулието така да зел само една облека и едно рало кондури. кој ги облекол на себии и тие работи ми ги донесе ми ги предаде ги приивиши и уште нешто преку него беше закажано врска на истиот ин во еден од наредните торници во м.октомври да се сртниме со курирот од мес. ком.во Битола. Меѓутоа, кога повторно одредот ојдовме во зананото време Илија Спировски и Митре Трајчевски и јас се поврзавме со Риста но курир немаше дојдено а потера имаше од крушевскиот средец кој тие денови извршил акција во с.Курше каде претепал некои полицајци и шумари растерал и одржал митинг и се снабдил сохрана така да во Битола се знаеше за овие потери бидејќи меѓуграѓиот автобуски сообраќај беше запрен па неможел курирот да дојде да се поврзиме. На овој начин ние ја прекинавме оваа врска се поздравивме со Риста и заминавме. На овие две одења и во моето родно село Слепче успеавме да се поврзиме со еден наш симпатизер Велко Матлиевски и некои од вордрасните лица од моето семејство. Првиот пат кога се вративме во логорот ги зараздувавме другарите со воспоставената врска и добиената атеријална помош а парите преку Стерја Илиевски ги употребијме за брашно жито леб но истоа набрзу сврши, а и компирите беа при крај и беше маџана положбата околу одржувањето на одредот. Меѓутоа кога им ќакавме на другарите дека крушевскиот партизански одред врши акции и ако е положбата слична и таму после провалите што настанале и ние починавме да кроиме да извршиме некоја акција пред тоа Свештајот кој порано боледувал од ТБЦ беше заслабнат изнемоглен па се зеде становиште да се испрати во позадина на опоравок еден ден Косте Кусаковски Савеј борец од с.Подмочани како курир го одведе преку граница во Преспа кон Курбиново и се врати самост него го оставил таму на опоравок и зимоиште. Така одлучивме да извршиме акција во с.Сопотско тоа беше на 22.октомври сега немавме месни водичи штукувавме сами цела ноќ стиниавме таму застанавме близку до шумата во селото останавме и денски тука со двојглед ја разгледувавме околината колку можевме да приметиме немаше војска во селото се повлекла, вград селаните слободно се движеа околу селото и селото така да по пладне определбите стражари поставија на патишата и други места останатите навлегови весело. Завлегувајќи така на влезот од селото една фамилија правеше пуштири во една месност па ги правашме дали има војска во селото па ни рекоа дека нема, а одејќи кон сред селото го сртнавме селскиот пољак кој носеше пушка му ја зедови пушката на истиот го забравме со себе тој молеше да му ја вратиме пушката поради тоа ќе

страда од бугарите и на крајот пушката му ја вративме но без муниције мунцијата му ја зедовме. Селаните се собраа на сред село одржавме митинг. За политичката ситуација зборуваше Илија Сирковски за военате Цветан, — Овчарот пред тоа се осетуваше недобро го болеа вратните кини го тршевме и често него да зборува се јави и есетарот Цветан. После тоа се разотидовме да собереме храна за нас низ селото бидејќи луѓето беа заплашени да аесеттина луѓе од селото се наоѓаа во затвор и меѓувремено стигна потерата која била известена од Ресен со камикони војска полиција во стрелци се обиделе исто така да го ониколат селото како што им го направивме пред тоа со страхата и да не заобиколат и нас во селото. Егутоа ние уснеавме тргнавме по западната страна да се повлеше кон пумата а меѓувремено почна и мракот веќе тие сре-лаа по нас и на тој начин го погодија Стерјо Гргиевски Џорџ кој курку во главата кој падна мртв започна и да врие и така се повлековме од селото. Во оваа повлекување се најдов во една група од четири лица кои отидовме во закажаното често зборно често Кривенско и други другари не дојдоа таму подоцна разбравме дека една група се префрлила над Подмочани и една поголема група на Бигла залогорила во Смиливска корија, така да ние четворицата исто така се префрлим преку граница се здруживме со онаа групата што таму постоеше и така живеевме извесно време кај пумата над село Грнчари а од Подмочани снабдувани со храна преку другарите од овие села. Додека оваа група пак од када Смилево двајца другари решиледа заминат и заминале во Битола два тројца се префрлија кај нас во Долна Преспа тројца останале во една симница да зимуваат на Бигла далеку над селото Златари.

- Крај -